


Содржина

1. Логирање.....	2
1.1. Промена на лозинка	4
2. Профил	6
2.1. Лични податоци	6
3. Јавни повици	7
3.1. Активни повици	7
4. Апликации	9
4.1. Мои апликации	9
4.2. Мои ваучери	10

1. Логирање

На сликата е прикажана почетната страница за логирање во апликацијата.



Доколку апликантот нема активен кориснички профил, регистрацијата може да се изврши со избор на опцијата **„Регистрирај се“** и пополнување на формата со потребните податоци.

Во формата апликантот треба да ги внесе основните податоци: име и презиме, адреса, општина, ЕМБГ, е-пошта, телефон, корисничко име и лозинка. При пополнување, апликантот треба да обрне внимание сите внесени информации да бидат точни и усогласени со официјалните документи. Ова е особено важно за да се обезбеди непречена обработка на регистрацијата и понатамошна комуникација со системот.

Апликантот треба да ги провери податоците пред да продолжи, со цел да се избегнат технички потешкотии или потреба од дополнително ажурирање.

* Ве молиме внесете ги вашите лични податоци според вашата лична карта. Ова е важно за да можеме правилно да ја процесираме вашата апликација


Име	Презиме
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Адреса	Општина
<input type="text"/>	<input type="text"/>
ЕМБГ	Е-пошта
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Телефон	Корисничко име
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Лозинка	Повторно внесете ја лозинката
<input type="password"/>	<input type="password"/>

ЗАЧУВАЈ

[Назад кон најава](#)

Лозинката што апликантот ја креира мора да содржи најмалку 8 карактери и да вклучува мали и големи букви, бројки и специјални знаци. Сите полиња во формата се задолжителни. По успешно внесување на податоците, апликантот треба да кликне **„Зачувај“** за да го заврши процесот. На е-поштата на апликантот ќе биде испратена порака за активација. По отворањето на линкот од пораката и изборот на **„Најави се“**, апликантот ќе биде редиректиран до официјалната страница за логирање.

Доколку апликантот ја заборави својата лозинка, со избор на **„Заборавена лозинка“** може да иницира постапка за нејзино ресетирање.




Корисничко име

ИСПРАТИ

Назад кон страна за логирање

Постапката е следна: апликантот треба да го внесе своето корисничко име и да кликне **„Испрати“**. На е-поштата на апликантот ќе биде испратен линк за поставување нова лозинка. По отворањето на линкот, апликантот треба да внесе нова лозинка, да ја потврди и да избере **„Промени лозинка“**. Новата лозинка мора да ги исполнува минималните безбедносни критериуми, односно да содржи **најмалку 8 карактери, вклучувајќи мали и големи букви, бројки и специјални знаци**.



Нова лозинка

Повторно внесете ја новата лозинка


ПРОМЕНИ ЛОЗИНКА

Назад кон страна за логирање

На крајот, апликантот треба да кликне **„Промени лозинка“**. Со оваа постапка лозинката е успешно променета, и апликантот веќе може да се најави со новата лозинка.

1.1. Промена на лозинка

Промена на лозинката може да се изврши и директно од апликацијата. Апликантот треба да кликне на своето корисничко име во горниот десен агол и да избере **„Промени лозинка“**.



Ќе се отвори рорир прозорец во кој апликантот треба да ја внесе новата лозинка, да ја потврди и да избере „**Промени лозинка**“. Лозинката мора да содржи најмалку 8 карактери и да вклучува мали и големи букви, бројки и специјални знаци.

A white dialog box with a close button in the top right corner. It contains two input fields with labels: 'Нова лозинка' and 'Повторно внесете ја новата лозинка'. Both fields contain seven dots. At the bottom right, there is a dark teal button with the text 'ПРОМЕНИ ЛОЗИНКА' in white capital letters.

2. Профил

Во менито „Профил“ се прикажуваат личните податоци што апликантот ги внел при регистрацијата.

2.1. Лични податоци

Во овој дел апликантот може да ги прегледа своите лични податоци, како и да ги уреди податоците за членовите на своето домаќинство.

Република Северна Македонија
Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини

МК Ана Димитриеска

ЈАВНИ ПОВИЦИ
АПЛИКАЦИИ
ПРОФИЛ
Лични податоци

Лични податоци

Почетна страна / Лични податоци / Лични податоци

Име	Ана	Презиме	Димитриеска
Адреса	ул. Илинденска 19	Општина	Центар, Скопје
ЕМБГ	1234567890123	Е-пошта	ana.dimitrieska741@gmail.com
Телефон	070223305	Корисничко име	ana.dimitrieska
Број на корисник	Внеси број на корисник	Број на место на потрошувачка	Внеси број на место на потрошувачка
Дали си сопственик на бројло?	<input type="checkbox"/>		

СНИМИ

* Ве молиме внесете ги нивните лични податоци според нивните лични карти. Ова е важно за да можеме правилно да ја процесираме вашата апликација

Членови на домаќинство

+	Име	Презиме	ЕМБГ
Нема податоци за прикажување			

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИ СНИМИ ОТКАЖИ

Powered by Semos v1.0

За додавање на нов член на домаќинство се клика на копчето **+** и се пополнуваат полињата за име, презиме и единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) и се клика на копчето **Сними** (веднаш под табелата за членови за домаќинство).

За да се избрише член се клика на копчето **X**, излегува прозорче дали сте сигурни дека сакате да го избришете податокот, се клика на **ОК** и на крај се клика на **Сними** (веднаш под табелата за членови за домаќинство).


Единствен податок кој може да се промени е презимето. Со клик на презимето можете да се направи негова промена и се клика на **Сними** (веднаш под табелата за членови за домаќинство).

Исто така доколку е потребно може да се внесе број на корисник, број на место на потрошувачка и дали корисникот е сопственик на броило, и се клика на **Сними** (веднаш под личните податоци на корисникот).

Важно: Во овој дел корисникот не може да ги менува своите лични податоци. Ова е со цел да се спречи можноста за злоупотреба, како внесување неточни или лажни податоци кои би можеле да влијаат на апликациите или на обработката на информациите во системот. Сите промени на личните податоци се вршат само преку овластените административни лица.

3. Јавни повици

Во менито „Јавни повици“ се прикажани сите активни јавни повици на Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини.



The screenshot shows the website interface for public tenders. The header includes the logo of the Republic of North Macedonia and the Ministry of Energy, Mining and Mineral Resources. The user is logged in as 'MK' and 'Ана Димитриска'. The left sidebar contains navigation options: 'ЈАВНИ ПОВИЦИ', 'Активни повици', 'АПЛИКАЦИИ', and 'ПРОФИЛ'. The main content area is titled 'Активни повици' and shows a breadcrumb trail: 'Почетна страна / Јавни повици / Активни повици'. There is an 'Export to' button and a search bar. A table lists the active tenders:

Наслов	Тип на повик	Почетен датум	Краен датум
Финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица кои спаѓаат во категоријата ранливи потрошувачи на енергија	Периодичен	15.11.2025 00:00:00	30.11.2025 23:59:59


Page navigation shows 'Страна 1 од 1 (1 вкупно)' and 'Големина на страна 10'. The footer indicates 'Powered by Semos v1.0'.

3.1. Активни повици

Во овој дел се прикажуваат сите тековни (активни) повици на кои апликантот може да аплицира. За секој повик се прикажани детали како: наслов, тип на повик, почетен и краен датум на јавниот повик.

Активни повици

Почетна страна / Јавни повици / Активни повици



This is a detailed view of the table from the previous screenshot. It includes the same header and search/export options. The table content is as follows:

Наслов	Тип на повик	Почетен датум	Краен датум
Финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица кои спаѓаат во категоријата ранливи потрошувачи на енергија	Периодичен	15.11.2025 00:00:00	30.11.2025 23:59:59

Page navigation shows 'Страна 1 од 1 (1 вкупно)' and 'Големина на страна 10'.

За да аплицира на одреден јавен повик, апликантот треба да кликне на копчето за аплицирање . Со тоа ќе се отвори нов рорир прозорец.

Во горната табела се прикажани сите основни податоци за избраниот јавен повик, додека во долниот дел се наоѓа табелата со членовите на домаќинството на апликантот.

Во делот **„Опис“** се прикажани сите барања и потребни документи што апликантот треба да ги обезбеди за успешно аплицирање. Од полето **„Таргет група“** апликантот ја избира соодветната група, а во делот **„Прикачи документи“** ги прикачува потребните документи.

Наслов	Финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица кои спаѓаат во категоријата ранливи потрошувачи на енергија		
Опис	<p>Право на учество на овој јавен оглас ќе имаат домаќинствата од точки 1.1. и 1.2. од овој јавен оглас кои ќе поднесат Образец барање за право на купен и вграден инвертер клима уред. Барањето за право на купен и вграден инвертер клима уред се доставува на пополнет образец и тоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • За домаќинства со ниски приходи, барање на Образец 1 кој може да се подигне во архивата на Министерството за енергетика, рударство и минерални сировини или да се обезбеди преку интернет страницата на Министерството: www.energy.gov.mk. • За домаќинства во кое единствен приход е од корисник на пензија, барање на Образец 2 кој може да се подигне во архивата на Министерството за енергетика, рударство и минерални сировини или да се обезбеди преку интернет страницата на Министерството: www.energy.gov.mk. <p>Со барањето за право на купен и вграден инвертер клима уред барателот- домаќинство со ниски приходи и барателот-домаќинство во кое единствен приход е од корисник на пензија до Министерството задолжително ги доставува следните документи:</p> <p>1. Изјава заверена на нотар со која се потврдува дека целокупната приложена документација кон барањето е точна и веродостојна, како и негова согласност за спроведување на мониторинг (образецот на изјавата може да се подигне во архивата на Министерството или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.energy.gov.mk).</p>		
Тип на повик	Периодичен	Тип на поддршка	vausegi
Почетен датум	15.11.2025 00:00:00	Краен датум	30.11.2025 23:59:59
Таргет група	Изберете таргет група	Прикачи документи	Drop file(s) here Прикачи документ

Членови на домаќинство

Име	Презиме	ЕМБГ
Лице: Барател		
Ана	Димитриеска	1234567890123
Лице: Членови на домаќинство		
Петра	Димитриеска	1234567890123
Симон	Димитриевски	3216549871232

Страна 1 од 1 (5 вкупно) 1 Големина на страна 10

[АПЛИЦИРАЈ](#) [ОТКАЖИ](#)

На крај, за да ја поднесе апликацијата, апликантот треба да кликне на копчето **„Аплицирај“**, кое се наоѓа под табелата со членови на домаќинството.

Доколку апликантот не сака да аплицира, треба да кликне на копчето **„Откажи“**.

Важно: Не е дозволено повторно аплицирање на истиот јавен повик. Доколку апликантот веќе аплицирал, системот нема да дозволи повторно поднесување.

4. Апликации

Во менито „Апликации“ се прикажуваат сите поднесени апликации на апликантот, како и неговите ваучери.

4.1. Мои апликации

Во овој дел се прикажуваат поднесените апликации на апликантот, статусот на секоја апликација и датумот на нејзиното поднесување.

Република Северна Македонија
Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини

МК Ана Дмитрирска

ЈАВНИ ПОВИЦИ
АПЛИКАЦИИ
Мои апликации
Мои ваучери
ПРОФИЛ

Мои апликации
Почетна страна / Апликации / Мои апликации

Export to Внеси текст за пребарување

Јавен повик	Статус на апликација	Поднесено на
Финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица кои спаѓаат во категоријата ранливи потрошувачи на енергија	Поднесена	27.11.2025

Страна 1 од 1 (1 вкупно) < 1 > Големина на страна 10

Powered by Semos v1.0

Со клик на копчето , апликантот ја избира апликацијата (јавниот повик) на која аплицирал, по што се отвора нов рорип прозорец.

Јавен повик Финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица кои спаѓаат во категоријата ранливи потрошувачи на енергија Статус на апликација Поднесена

Таргет група Домакинство со потполно глуво лице Поднесено на 27.11.2025 12:33

Забелешка

недостајуваат следниве документи, ве молиме прикачете:

- фотокопија од лична карта на барагелот
- доказ за членовите на домаќинството на барагелот во фотокопија
- фотокопија од последна сметка за електрична енергија за 2025 година

Прикачи дополнителни документи

Drop file(s) here Прикачи документ

СНИМИ

Прикачени документи

54c2dc24-b953-4c06-8700-d4efa338b4a6_izjava.pdf

Страна 1 од 1 (1 вкупно) < 1 > Големина на страна 10


Доколку при поднесување на апликацијата апликантот не ги прикачил сите потребни документи, комисијата ќе му испрати известување по е-пошта. Документите што недостигаат може да се видат и во полето „Забелешка“.

Новите документи апликантот ги прикачува преку копчето „Прикачи документ“, а на крај треба да кликне на копчето „Сними“ за да ги зачува промените.

Важно: Во овој дел не се поднесуваат нови апликации. Апликантот може само да ги дополнува документите за веќе поднесена апликација.

4.2. Мои ваучери

Во овој дел се прикажуваат сите ваучери на апликантот, заедно со нивниот статус, важност и код на ваучерот. Со клик на копчето  123, апликантот може да го преземе баркодот на ваучерот како слика. Потоа, сликата може да ја покаже кај операторот за да го искористи ваучерот.



Република Северна Македонија
Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини

МК - Ана Димитриска

ЈАВНИ ПОВИЦИ
АПЛИКАЦИИ
Мои апликации
Мои ваучери
ПРОФИЛ

Мои ваучери

Почетна страна / Апликации / Мои ваучери

Export to

Јавен повик	Статус	Код на ваучер	Важност до	
Финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица кои спаѓаат во категоријата ранливи потрошувачи на енергија	Активен	SBDA-1092-CC08	11.06.2026	 123

Страна 1 од 1 (1 вкупно) < 1 > Големина на страна 10 v1.0

Powered by Semos